

MAKEDONSKO SONCE

M

еја интервју

ИВАН ЃОРЃИЕВ, ДИРЕКТОР НА
ФАРМАЦЕВТСКАТА ИНДУСТРИЈА
"ИНТЕР-ЕВРОГЕНЕКС"

ЗДРАВЈЕТО Е ЕДИ КОЈА ВРЕД



ИСТВЕНА РАБОТА ВО И ДА СЕ ИНВЕСТИРА

Магистер инженер агроном Иван Ѓорѓиев е роден во Ново Село, Струмица. Основно образование завршил во родното место, а средно во Кавадарци. Студирал и дипломирал на универзитетите во Нови Сад и во Скопје.

Од 1985 година работи во фирмите "Генекс" и "Ангропромет". Паралелно со тоа работи на екстракција и хармонизација на лековити растенија за во 1992 година да почне да работи со сопствено претпријатие, а во 2002 година фирмата "Интер-еврогенекс" отвора модерна фабрика за производство на фармацевтски препарати.

Сè е почнато во 1991 година кога господинот Ѓорѓиев ја основа фирмата "Интер-еврогенекс", со главна преокупација собирање самоникнати лековити билки, со основна цел - развивање нови формулации и производи. Фирмата доживува своја експанзија со течни екстракти и билни чаеви. Во 2002 година е почната изградбата на модерна фабрика во која е вложен сопствен капитал. Фабриката е изградена и опремена во согласност со нормите на добрата производна практика (ГМП) за производство на помошни лековити средства во течни и во цврсти дозирани форми.

"Варумин" - антиканцер супресивен препарат е среќно решение, пронајдок како за пронаоѓачот, господинот Иван Ѓорѓиев, така и за многу луѓе кои бараат излез и спас од тешката болест. Всушност, способноста да се почувствува ситуацијата и при тоа да се реагира на најсоодветен начин, инвентивно и со смисла за креација претставува одлука на инвентивни луѓе со креативен дух.

■ Разговорот го водеше: Рената МАТЕСКА



Господине Ѓорѓиев, народот Ве познава како човек кој веќе 17 години се занимава со лекување на малигни заболувања. Со Вашиот препарат "Варумин" беше лекуван и Фрањо Туѓман, поранешниот претседател на Хрватска, а за Вас многу се пишуваше и во странскиот печат. Дали можете накратко да опишете како се роди идејата за еден ваков препарат и како се случи да го откриете?

ЃОРЃИЕВ: Откривањето на производот е резултат на долгогодишно истражување и работа во областа на екстракција и хармонизација на лековитите растенија и нивните екстракти. Но, откривањето на ваков препарат не е случајно и лесно. Долгогодишното искуство во работењето во фирмите "Генекс" и "Ангропромет", во областа на екстракција на лековити растенија и шумски плодови, ме вовеле во полето на истражувачката и развојната работа. Секој кој му посветил и еден работен ден на ова поле знае колку труд и самооткажување се потребни за да се добијат успешни резултати. Производот е следен и неколку пати усовршуван за да се дојде до денешниот резултат. Производот се состои од една доза од 50 мл и една доза од 200 мл, кои се комбинираат за употреба, за да се постигне очекуваниот резултат.



от "Варумин" некаде е регистриран, анализиран и дали за тоа поседувате документација?

ЃОРЃИЕВ: "Варуминот" е регистриран во Република Македонија, потоа во Р Бугарија, а во тек е регистрацијата во Србија и Црна Гора, Р Хрватска, Р Унгарија и Р Албанија. За секоја од овие процедури на регистрација во соодветната држава се вршат анализи во државните лаборатории и врз нивна основа се издава Решение за пуштање на производот во промет.

Истовремено, за производот во тек се две клинички студии, и тоа една во Република Македонија во Клиничкиот центар Скопје и другата во Р Бугарија, која веќе три години ја работи д-р Чавдар Михаилов, кој работејќи со нашиот производ во неговата приватна практика има постигнато добри резултати кај повеќе од 900 пациенти.



Кои се индикациите и како дејствува "Варумин"?

ЃОРЃИЕВ: Пред сè, "Варумин" растворот за орална употреба е наменет како дополнителна терапија кај пациенти со малигни заболувања, без разлика за каков вид карцином се работи, состојби на мален имунитет, акутни и хронични заболувања. Многу добри резултати се покажуваат кај пациенти при истовремена употреба на "Варумин" растворот со хемотерапија и зрачна терапија, при што ги намалува нивните несакани ефекти и го засилува делувањето.



Велите дека постои Господов благослов за лековитите растенија во библиска Македонија. Колку растенијата од нашето поднебје обилуваат со лековити својства и зошто според Вас тие се посебни и единствени?

ЃОРЃИЕВ: Господ ги испраќа апостолите Павле и Лука да одат во Македонија и да им помогнат на Македонците во болестите и да им дадат благослов на луѓето и на лековитите билки, кои со толкаво количество етерични масла, витамини и лековити својства создадени од доброто, наше, македонско сонце не постојат на друго место на Земјината топка.

Цитат 16. т 9 од Библијата, страница 155:

Преку ноќта имаше апостол Павле видение

Стоеше пред него еден човек Македонец кој го молеше и му велеше "премини во Македонија и помогни ни".

По тоа видение веднаш посакавме да тргнеме за Македонија бидејќи разбравме дека Господ нè повикал таму да го проповедаме Евангелието и лекувањето на овој прекрасен народ.

Господ ја благослови земјата и растенијата кои имаат моќ на лековитост.

Од овој цитат е јасно дека македонската поволна клима, каде што растат многу лековити билки, е пишувано и во Библијата. Лековитите растенија се самоникнати, односно природни, што им дава уште поголемо присуство на активни супстанции.



Истражувачките медицински институти изработуваат значителен број клинички студии за откривање препарат за малигни заболувања. Дали Ваши-





Меѓутоа, бидејќи е индициран и кај пациенти со имунодефицитарни состојби можат да го употребуваат и пациенти кај кои имунолошкиот систем е ослабнат од различни заболувања, било акутни или хронични, потоа пациенти по ректоанални операции, хипертензија, вагинални крвавења, фунгални инфекции, хемороиди и др.

Тој е помошно лековито средство, наменето како додаток на стандардната терапија при малигни заболувања, разни акутни и хронични заболувања, анемии, состојби со намален имунитет и подобрување на општата состојба на организмот при исцрпеност. Главните активни компоненти на ова помошно лековито средство наоѓаат широка примена, како во традиционалната и хомеопатската, така и во научната медицина. Човечкиот организам најдобро ги поднесува лековите добиени од лековити билки, затоа што човекот е интегрален дел на природата.


Екстрактите од растителни дроги, кои се наоѓаат во "Варумин", покрај другите дејства, поседуваат и цитотоксично, имуностимулативно, антиинфламаторно, антимикробно, детоксификационо и лаксантно дејство.

Во делот на индикации ќе спомнеме: дополнителна терапија при лекување тумори, опстипација, ревматизам. Традиционално се користи кај: хипертензија, по ректоанални опе-

рации, кожни заболувања, вагинални крвавења, хемороиди, фунгални инфекции.


"Варумин" можат да го користат пациенти кои примаат терапија со зрачење и хемотерапија во третман на малигни заболувања, при што ова средство ја помага нивната ефикасност, така што болниот добро ја поднесува терапијата, без обичаени вртоглавици, повраќања и губење апетит.

Тој дејствува антинеопластично, имуностимулативно, антиинфламаторно, заздравување на кожни лезии, хипотензивно дејство, кое се претпоставува дека е резултат на инхибиторното дејство на ексцитабилноста на вазомоторниот центар во medula oblongata.

 Какво е Вашето досегашно искуство и постигнати резултати во лекувањето со овој препарат со оглед на фактот дека речиси секојдневно добивате писма од луѓе кои Ви се заблагодаруваат затоа што сте им дале надеж, сте им спасиле живот?

ГОРЃИЕВ: Тие човечки судбини и преживувања не можат лесно да се напишат на хартија. Секој човек е вистина и живот за себе, писмата од луѓето кои го употребувале производот "Варумин" се многубројни и секојдневни. Во писмата тие ги опишуваат животните судбини, своите искуства. Ја изразуваат благодарноста, посакуваат успешна и долготрајна работа.

Затоа што сите знаеме дека кога ќе се појават проблемите и болестите во животот, надежта е таа што последна згаснува.

 Како попрецизно ќе ја претставите Вашата фирма "Интер-еврогенекс", која веќе извесно време се појавува на домашниот и на странскиот пазар?

ГОРЃИЕВ: Модерната фабрика е изградена во 2002 година со сопствен капитал. Таа е опремена со производни машини и со друга производствена опрема во согласност со нормите на добрата производна практика (GMP-i норми) за производство, кои се применуваат во Европската унија, САД и пошироко, а гарантираат дека пациентот ќе добие квалитетен, ефикасен и проверен производ.

Денес фирмата "Интер-еврогенекс" со деноноќна работа и борба за успех, од семеен бизнис прерасна во модерен производствен објект, има 10 вработени, со просечна возраст од 37 години. Брзо "граби" напред во освојувањето на домашниот и на светските пазари.





Каков е резултатот на комбинацијата од природни билки, современа технологија, европски стандарди за квалитет?

ЃОРЃИЕВ: Иако пионерски, тивко, сепак решително први зачекоривме на македонското поднебје и на македонскиот пазар во делот на природно лекување, или "зелена фармација". Македонската недопрена природа ни оставила во наследство огромно природно богатство на лековити билки, а исто така, и аманет од заборав да ги зачуваме сите традиционално користени и употребувани билки. А тука зачекоруваат тековите на модерната технологија, кои најсофистицирано помагаат таа природа да се пренесе до крајниот корисник, да се вгради во готовиот производ што е и наша основна цел.

Секој производ е синхронно поврзан со традиционалното и модерното знаење, преземено од искуството и од резултатите на научните истражувања на полето на природните начини на лекување, медицината, фармацијата, хомеопатската медицина и нутриционизмот. Во тек на процесот на производство посебен напор се прави за селекција на природни материјали, кои го гарантираат квалитетот на производот, составот, чистината на потеклото на нашите производи. Билните материјали се во согласност со биолошките и со еколошките стандарди, стандардите за био-еколошко одгледување, и другите стандарди за чиста вода, воздух и земја.

Посебно внимание се обрнува на фактот дека ниеден производ не е направен од генетски модифицирани растенија, на производите не им се додаваат хемиски додатоци, адитиви, стабилизатори. Готовиот производ е стандардизиран и го содржи истиот квалитет на активни принципи. Секој производ е анализиран и сертифициран од страна на Министерството за здравство на Република Македонија.

Според кое бизнис мото, односно стратегија ја насочувате работата на Вашата фирма?



Вашето мото со кое се претставувате гласи: "Нашите билки-Ваш живот". Зошто токму таква порака?

ЃОРЃИЕВ: Овој идеален спој на искуството и младоста заедно со современата технологија, ги вградува најчистите природни материјали во нашите производи, чиј квалитет е гаранција за зачувување и продолжување на човековото здравје. Затоа што сите ние не смееме да заборавиме дека здравјето е единствената работа во која вреди да се инвестира.

Сите производи на фирмата "Интер-еврогенекс" се произведени од внимателно избрани билни материјали, поточно од самоникнати, лековити билки кои виреат во недопрената македонска природа. Произведени се со висока технологија и според европските и светските стандарди.

Со нашето име, искуство и постојана контрола на квалитетот на производите ние го гарантираме квалитетот и органското потекло на сировините и материјалите, кои се вградени во готовиот производ.


Од Вашето досегашно искуство, дали и колку луѓето се навркаат на значењето на "здравје од природата", односно како ја сфакате изреката дека "здравјето е повеќе од инвестиција"?

ЃОРЃИЕВ: Оваа изрека "здравје од природата" секојдневно нè тера да подзастанеме во напорното темпо кое го диктира современиот живот и да се навратиме на темата дека од природата сè потекнува, таа ни го дарува животот, а со тоа и здравјето. Затоа што никој не смее да заборави дека - **здравјето е единствена работа во која вреди да се инвестира.** Сите модерни мегаломански апетити за голема и брза заработка не ни вредат ако го изгубиме здравјето, односно ако заборавиме да уживаме во животот, во природата, во работата. Оваа мала секојдневна "здрава" инвестиција која треба да ја насочиме кон себе, во последните децении од минатиот век луѓето сè почесто и сè повеќе ја забораваат, но во последните години на глобално ниво расте и се популаризира трендот на враќање на природната храна и природниот начин на лекување.

Вашите производи се резултат на избор од квалитетни билки, од недопрената македонска природа.




ГОРГИЕВ: Основното работно мото во "Интер-еврогенекс" бизнис планот е квалитет на сировините, и квалитет на производот, без оглед на нивната цена. Затоа што постојаноста на квалитетот е она што ги прави производите конкурентни и препознатливи на пазарот.

 Покрај "Варумин", со колкава палета производи распологате, колку во нив природата има свој удел и значајно место и каков е интересот за нив?

ГОРГИЕВ: Фирмата "Интер-еврогенекс" произведува помошни лековити средства, диететски производи, во вид течни екстракти, таблети, чаеви во традиционално пакување, филтер чаеви, билни екстракти и врши промет со билки и мешавини од билки. Исто така, фирмата располага со голем број лековити растенија, кои ги нуди на пазарот. Листата на производи на фирмата "Интер-еврогенекс" е следната, помошни лековити средства и диететски производи: Varumin[®] орален раствор 50 мл и 200 мл и Varumin[®] билен чај,

Varuprostin[®] таблети и билен чај за заболувања на простата,
 Varuklim[®] таблети и билен чај за проблеми во климактериум,
 Varutensin[®] таблети и билен чај за висок притисок и коронарни заболувања,
 Glukonormin[®] таблети и билен чај, за регулирање шеќер во крвта,
 Paradental[®] раствор за гингива 50 мл раствор за парадентоза,
 Варуасцитофин билен чај за мокрење.
 Филтер чаеви: чај од шипка, чај од нане, чај од маточина, чај од камилица, чај од невен и чај од мајчина душичка.

 Планирате ли да го проширувате бизнисот? Ќе ни откриете ли дел од Вашите идни планови?

ГОРГИЕВ: Секој човек кој сака да работи и да го прошири својот бизнис мора работниот ден да го почнува со јасна визија и цел кон која ќе се стреми. Идеите се многу, ми доаѓаат како буица кога сум на планинските превлаки и ридови. Да отворам институт за научно истражување и усовршување на полето на лекови од лековити билки, да отворам факултет за постдипломски студии и усовршување во полето на борба против малигни заболувања, институт за истражување и хармонизација на полето на лековити билки.

Која од овие идеи и планови конечно ќе се реализира и ќе заживее, зависи од потребите на пазарот, новите научни истражувања и откривања, а секако и од бизнис климата во Република Македонија.

